



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 005
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Сектор контрола
До: ЈЗУ
Дата: 22.02.2010 година

Предмет: Известување за начинот на кодирање и фактурирање на
болнички здравствени услуги за пациенти третирани во дневна болница
и стационар

Почитувани,

Поради нејаснотиите за начинот на прикажување на пациентите кои се
третираат во дневна болница, а потоа се хоспитализираат или обратно,
ФЗОМ Ве известува за следното:

- ЈЗУ од болничка здравствена заштита треба добро да проценат дали пациентот ќе се лекува во дневна болница или во стационар. Во исклучителни случаи кога доаѓа до влошување на состојбата на пациентот лекуван во дневна болница и тој се хоспитализира, по исписот се кодира по ДСГ за периодот кога бил хоспитализиран (лежечки болен), но се внесуваат и процедурите направени во дневна болница. Во историјата на болест задолжително треба да се евидентираат и деновите од дневна болница и да има доказ за извршените процедури. Целокупното лекување се реализира со еден болнички упат и на пациентот еднаш му се наплаќа партиципација.
- Пациент лекуван во стационар, а потоа префрлен во дневна болница се кодира само по ДСГ за период кога бил хоспитализиран (лежечки болен), без дополнително прикажување на трошоците на лекување во дневна болница бидејќи ДСГ кодот покрива трошок за завршено лекување.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 005
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Изготвил: д-р Наташа Велкова
Согласен: д-р Игор Неловски
Одобрил: Раководител на одделение за контрола д-р Ана Петрова

Директор
Маја Парнарџиева Змејкова

По овластување
број 04-2770/1 од 19.02.2010год.
Лазар Трајчев